



ОБНОВУВАЊЕ НА ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН

На крајот на минатиот месец во градот Гоце Делчев, во Пиринска Македонија, беше формиран Иницијативен комитет за обновување на ОМО "Илинден" ПИРИН. Да потсетиме дека тоа беше единствената регистрирана македонска партија во Бугарија, која во таква функција учествуваше на локалните избори во 1999 година и освои советнички места во три општини, како и неколку селски раководители. На 29 февруари 2000 година, на барање на сегашниот заменик-претседател на Народното собрание на Република Бугарија, Љубен Корнезов, и на уште 61 делегат, а кое беше поддржано и од Обвинителството и од Министерството за внатрешни работи, Уставниот суд на Бугарија ја забрани партијата со изговор дека ги загрозува националните интереси на оваа држава. На 20 октомври 2005 година Судот за човекови права во Стразбур ја прогласи пресудата за неоснована и непотребна во демократско општество. Пресудата влезе во сила на 20 јануари 2006 година.

Имено, базирајќи се на решението на Судот за човекови права во Стразбур и следејќи ги условите пропишани со ве-

55 лица. Комитетот одлучи да ја почне процедурата за пререгистрација. Тоа конкретно значи дека во рок до три месеци треба да се одржи Основачко собрание во состав од минимум 500 делегати, а потоа во рок од нови три месеци партијата треба да собере 5.000 членови. И покрај големата бројка и сè уште присутниот страв меѓу населението, сепак иницијаторите се оптимисти и веруваат дека ќе успеат да ја постигнат поставената цел.

"За нас тоа ќе биде исклучителен успех, замислете државата тврди дека нема македонско малцинство, дека со македонска самосвест има само 2.000-3.000 лица, а одеднаш се создава партија со повеќе од 5.000 членови", коментираат македонски активисти.



права во Стразбур, бидејќи самата е на прагот да биде примена во Европската унија. Партијата ќе ги обедини активистите на ОМО ПИРИН и ОМО "Илинден" ПИРИН, а поканети се и членови на други македонски организации. Би-

дејќи е дозволено членувањето во партија и организација, тоа е единствената можна формула за обединување на бројните македонски организации без да се загрозува интегритетот на било која од нив, сметаат иницијаторите.

СЕ ОБЕДИНУВА АКТИВИСТИ ОД П

■ Подготвено од

ПИРИНСКИ МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

ќе исклучително рестриктивниот закон за политичките партии во Бугарија беше формиран Иницијативен комитет од

Во Иницијативниот комитет се на мислење дека овој пат државата ќе ја почитува волјата на Судот за човекови

Иницијативниот комитет одлучи да ја почне процедурата за пререгистрација на ОМО "Илинден" Пирин. Тоа конкретно значи дека во рок до три месеци треба да се одржи Основачко собрание во состав од минимум 500 делегати, а потоа во рок од нови три месеци партијата треба да собере 5.000 членови. Иницијаторите се оптимисти и веруваат дека ќе успеат да ја постигнат поставената цел.



ОМО ПИРИН - КАНДИДАТ ЗА СТАТУС НАБЉУДУВАЧ ВО ЕФА

На 20 март Политичкото биро на Европската слободна алијанса ја одобри кандидатурата на ОМО ПИРИН за добивање статус набљудувач. Официјално се очекува тоа да биде обелоденето на 11 мај годинава во Брисел на Генералната асамблеа на ЕФА, на која ќе присуствува и бројна македонска делегација од Бугарија.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, ЛЈУБЕН КОРНЕЗОВ

Господине Корнезов,

Во 1999 година Вие бевте главен иницијатор за сезирање на Уставниот суд на Р Бугарија, со барање да биде забранета ОМО "Илинден" ПИРИН. Кога на 29 февруари 2000 година тоа се случи Вие плачевте од радост пред милиони телевизиски гледачи. Потоа ми испративте писмо, во кое изјавувавте дека не сте биле против нас, но дека сте голем патриот.



Сега, откако Судот за човекови права во Стразбур сосема јасно ја покажа целосната неоснованост и недемократичност на направеното од Уставниот суд на Република Бугарија, Ве повикувам јавно, како голем бугарски патриот и главен иницијатор на прекршувањето на правата на дел од бугарските граѓани, да ја преземете врз себе одговорноста, како за понижувањето кое мораше да го истрпи бугарската демократија, така и за останатите последици од спомнатата пресуда. Сметам дека ќе се согласите со мене, дека никако не е праведно во ништо невините бугарски даночни обврзници (меѓу кои се и членовите на забранетата, благодарение на Вас, ОМО "Илинден" ПИРИН), да плаќаат за Вашите грешки. Верувам дека како искрен патриот нема да дозволите народот да ги истрпи последиците од Вашите постапки и ќе дадете пример за вистински патриотизам плаќајќи ја одредената парична казна од страна на Стразбур (евентуално со помош на некој од Вашите соучесници) и на тој начин да ги спасите бугарските даночни обврзници од должноста да плаќаат за нешто, за кое со ништо немаат придонесено. Така, ќе ја ослободите и без тоа сиромашната држава од еден дополнителен трошок.

Овој повик го упатувам од мое и од име на сите членови на забранетата ОМО "Илинден" ПИРИН и од сите 61 делегат, кои ја потпишаа жалбата до Уставниот суд, како и до уставните судии кои гласаа за забрана на партијата.

Иван Сингартиски,
претседател на ОМО "Илинден" ПИРИН

АТ МАКЕДОНСКИТЕ ИРИНСКА МАКЕДОНИЈА

БУГАРИЈА ОДГОВАРА НА БАРАЊАТА НА ЕФА

По двете писма упатени од Европската слободна алијанса (ЕФА) во септември 2005 и во февруари 2006 година со барање Бугарија да го признае македонското малцинство, да им ги даде на Македонците сите права предвидени со Рамковната конвенција за националните малцинства и да ја регистрира ОМО ПИРИН, бугарското Министерство за надворешни работи, најпосле на 28 февруари, има упатено писмо до ЕФА, во кое ги заобиколува поставените барања и се обидува да ги избегне преку тврдењето дека во Бугарија секој имал полно право слободно да ја изрази својата припадност кон било која етничка и религиска група. Се поставува прашањето како тогаш се дојде до серијата пресуди против Бугарија во Стразбур на тужбите поднесени од страна на македонските партии и организации и дали потоа осудената држава може да се смета за невина.

Овој одговор претставува традиционално избегнување на проблемот од страна на бугарските власти, кои дури и кога се принудени да признаат дека илјадници луѓе на пописите се изјаснуваат како Македонци сепак упорно одбиваат да го признаат постоењето на македонско малцинство, поради тоа што самоопределбата на соодветни луѓе не се базирала на објективни критериуми. Да потсетиме дека согласно објективните критериуми на бугарската наука, македонска нација, јазик, култура и историја не постојат. Таквиот став на бугарската држава само уште еднаш докажува дека на Македонците кои живеат во Бугарија не им се почитува ниту едно од малцинските права.

Претседателството на ОМО ПИРИН испрати опширно аргументирано писмо до ЕФА, од каде што ветеја дека ќе испратат ново подетално писмо со прашања и барања до бугарската Влада. Внатрешни изјавувања коментираат дека во ЕФА ниту најмалку не се изненадени од таквиот одговор, бидејќи слични формулации користела и Грција за да ја прикрие дискриминацијата на македонското малцинство во своите граници.